

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје**



СОДРЖИНА

БИЛАНС НА УСПЕХ	3 - 6
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7 - 11
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	12 - 13
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	14 - 15
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ	16 - 75

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ

Година што завршува на 31 декември 2025

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		1,607,022,204	1,282,686,964
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	1,468,130,002	1,205,756,028
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	5	1,863,802,152	1,492,595,464
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		5,220,000	7,260,979
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	5	24,709,913	23,379,004
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	5	232,200,908	205,036,760
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	5	149,871,012	87,216,349
7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување	208	5	(1,603,644)	253,459
8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	209	5	7,493,327	21,278,239
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		35,031,498	29,438,232
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216	6	25,568,328	26,419,854
4. Позитивни курсни разлики	217	7	1,088,953	417,521
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	19A	8,374,217	2,600,857
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	6	-	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	8	50,694,619	20,526,200
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	8	23,058,578	26,550,843
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	8	30,107,507	415,661

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

Опис на позиција 1	Број на позиција 2	Број на белешка 3	Износ	
			Тековна деловна година 4	Претходна деловна година 5
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		1,446,984,123	1,254,850,528
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	9	656,927,083	563,686,614
1. Бруто исплатени штети	228	9	660,832,770	562,800,187
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	9	19,235,501	24,697,185
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230	9	10,067,921	2,683,564
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	9	34,594,629	10,955,217
5. Промени во бруто резервите за штети	232	9	94,936,812	50,728,007
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233	9	7,141,045	2,834,694
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	9	27,803,403	8,670,920
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	9	(3,046)	(21)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	9	(3,046)	(21)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243	9	(3,046)	(21)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		20,678,077	15,420,437
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	363,567
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		20,678,077	15,056,870

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

Опис на позиција 1	Број на позиција 2	Број на белешка 3	Износ	
			Тековна деловна година 4	Претходна деловна година 5
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		657,637,043	562,046,112
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252		486,099,715	388,048,322
1.1 Провизија	253	10	477,736,401	333,954,794
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	12.1	79,749,710	70,000,541
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	11	8,006,043	13,936,960
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	23	(79,392,439)	(29,843,973)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		171,537,328	173,997,790
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		24,205,945	7,627,910
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	12.1	59,942,210	55,997,481
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		37,621,498	35,208,203
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		3,718,502	3,498,142
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		15,446,514	14,531,136
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		3,155,696	2,760,000
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	12	6,039,299	4,730,556
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	13	81,349,874	105,641,843
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		51,685,752	65,623,409
2.4.2 Материјални трошоци	260б		14,125,685	12,717,324
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		15,538,437	27,301,110
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		8,422,306	1,978,938
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	18	-	-
2. Трошоци за камати	263	6	3,499,218	1,107,366
3. Негативни курсни разлики	264	7	1,668,655	871,572
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		3,254,433	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

Опис на позиција 1	Број на позиција 2	Број на белешка 3	Износ	
			Тековна деловна година 4	Претходна деловна година 5
6. Останати трошоци од вложувања	270		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		77,149,759	65,066,956
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	14	77,149,759	65,066,956
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	21	23,527,024	45,323,570
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		2,645,877	1,327,922
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		160,038,081	27,836,436
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	15	20,646,393	7,133,169
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		139,391,688	20,703,267
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2025

Опис на позицијата 1	Број на позиција 2	Број на белешка 3	Износ	
			Тековна деловна година 4	Претходна деловна година 5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	17	9,760,892	7,388,575
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		9,760,892	7,388,575
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1,336,473,315	1,128,413,344
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		36,744,936	36,319,446
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	18	36,744,936	36,319,446
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008	18	36,744,936	36,319,446
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	18	-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011	18	-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА – ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		32,549,580	26,477,970
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	20	32,549,580	26,477,970
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		1,267,178,799	1,065,615,928
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	19	419,996,718	381,970,681
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023	19	130,200,020	60,531,935
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024	19	289,796,698	321,438,746
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на бележка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	19A	96,823,291	70,703,507
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034	19A	96,823,291	70,703,507
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	196	750,358,790	612,941,740
4.1 Дадени депозити	036	196	750,358,790	612,941,740
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		121,567,034	80,732,904
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	27	56,525,004	50,635,322
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	28	65,042,030	30,097,582
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		46,999	2,567,265
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053	16	46,999	2,567,265
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		324,950,988	302,654,701
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	21	277,510,467	259,897,450
1. Побарувања од осигуреници	056	21	277,510,467	259,897,450
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	22	1,739,762	1,941,948
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	22	-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	22	1,739,762	1,941,948
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	22	45,700,759	40,815,303
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	22	19,236,266	15,104,463
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	22	25,776,898	25,045,248
3. Останати побарувања	066	22	687,595	665,592
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		76,169,659	43,665,707
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	18	36,673,845	9,229,798
1. Опрема	070		5,771,491	9,229,798
2. Останати материјални средства	071		30,902,354	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	24	39,495,814	34,435,909
1. Парични средства во банка	073		39,479,797	34,406,324
2. Парични средства во благајна	074		16,017	29,585
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	23	444,798,897	347,629,951
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080	23	332,710,426	257,808,105
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081	22.A	112,088,471	89,821,846
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		2,313,767,784	1,913,052,447
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	084		312,690,606	315,989,896
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		608,205,845	471,440,040
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	25	184,002,981	184,002,981
1. Запишан капитал од обични акции	087		184,002,981	184,002,981
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)

На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		134,616,058	127,714,969
1. Законски резерви	096		134,616,058	127,714,969
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5. Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		150,195,118	139,018,823
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		139,391,688	20,703,267
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105	26	66,677,790	65,356,696
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106		1,419,856,687	1,175,051,910
I. Бруто резерви за преносни премии	107	27	858,179,321	708,308,310
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109	28	561,645,256	466,708,444
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	28	32,110	35,156
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		7,658,147	6,024,302
1. Резерви за вработени	115		7,658,147	6,024,302
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		11,699,046	1,757,706
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		11,699,046	1,757,706
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		199,670,269	193,421,793
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	29	41,831	41,831
1. Обврски спрема осигуреници	123	29	-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		41,831	41,831

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
 На 31 декември 2025**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	30	83,640,396	125,213,071
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	30	83,640,396	125,213,071
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	31	115,988,042	68,166,891
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	31	60,754,720	42,150,043
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133	30	55,233,322	26,016,848
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S	136		2,313,767,78	1,913,052,44
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	137		312,690,606	315,989,896

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото на 23 февруари 2026 година.

Дритон Азизи

 Генерален Директор

Борче Богески

 Финансов Директор број на лиценца 0100455



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2025

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Окупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции						Останати резерви	Вкупно резерви
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	184,002,981	-	4,423,240	102,452,228	-	-	106,875,468	-	-	97,339,820	62,518,504	450,736,773
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	184,002,981	-	4,423,240	102,452,228	-	-	106,875,468	-	-	97,339,820	62,518,504	450,736,773
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,703,267	20,703,267
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,703,267	20,703,267
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	20,839,501	-	-	20,839,501	-	-	41,679,003	(62,518,504)	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	20,839,501	-	-	20,839,501	-	-	41,679,003	(62,518,504)	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	184,002,981	-	4,423,240	123,291,729	-	-	127,714,969	-	-	139,018,823	20,703,267	471,440,040

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	184,002,981	-	4,423,240	123,291,729	-	-	127,714,969	-	-	139,018,823	20,703,267	471,440,040
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,625,883)	-	(2,625,883)
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	184,002,981	-	4,423,240	123,291,729	-	-	127,714,969	-	-	136,392,940	20,703,267	468,814,157
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,391,688	139,391,688
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,391,688	139,391,688
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	6,901,089	-	-	6,901,089	-	-	13,802,178	(20,703,267)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	6,901,089	-	-	6,901,089	-	-	13,802,178	(20,703,267)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	184,002,981	0	4,423,240	130,192,818	0	0	134,616,058	0	0	150,195,118	139,391,688	608,205,845

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2025

ПОЗИЦИЈА 1	Број на позиција 2	Износ	
		Тековна деловна година 3	Претходна деловна година 4
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	1,874,274,568	1,501,220,000
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1,774,834,768	1,423,285,814
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	66,995,460	48,416,602
4. Примени камати од работи на осигурување	304	18,782,831	14,765,890
5. Останати приливи од деловни активности	305	13,661,509	14,751,694
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	1,676,988,655	1,379,218,737
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	672,411,705	577,684,060
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	252,742,766	204,907,999
4. Надоместоци и други лични расходи	310	137,046,971	124,016,740
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	387,270,327	293,319,118
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	63,769,138	58,116,153
8. Останати одливи од редовни активности	314	163,747,748	135,940,557
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	197,285,913	107,235,373
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	669,755,820	459,036,408
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	644,718,556	434,270,518
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	6,254,433	10,000,000
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	18,782,831	14,230,491

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	861,402,126	560,047,195
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	4,673,708	5,402,555
2. Одливи по основ на материјални средства	328	4,192,559	6,172,791
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	820,161,642	515,370,992
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	32,374,217	33,100,857
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	191,646,306	101,546,186
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	2,544,030,388	1,960,256,408
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	2,538,390,781	1,954,031,822
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	5,639,607	6,224,586
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	34,435,909	28,665,374
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(579,702)	(454,051)
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	39,495,814	34,435,909

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под називот СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во УНИКА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 19 ноември 2025 година, Друштвото го смени називот во СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје, по промена на сопственичката структура на СИГАЛ Групацијата.

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а. Тирана, Република Албанија со сопственост на 1,880 акции и СИГАЛ БИЗНИС ЦЕНТАР, Тирана, Република Албанија, со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се сосостои од 1.881 обична акција со номинална вредност од 1,595 ЕУР. Краен сопственик на Друштвото на 31 декември 2025 година е физичкото лице Авни Понари.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје.

На 31 декември 2025 година Друштвото има 150 вработени (2024: 145 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на пловни објекти (класа 6)
- Осигурување на стоки при превоз – карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) – други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување од финансиски загуби (класа 16)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени од Управниот и Надзорниот Одбор на 23 февруари 2026 година.

Членови на Управен Одбор

Членовите на Управен Одбор во текот на 2025 и 2024 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Емил Кратовалиев, член на УО

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2025 и 2024 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02 и сите последователни промени) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04 и сите последователни промени), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за сметководство објавен во Службен весник бр. 75/2024 (во понатамошниот текст „Правилник“), со кој беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ том 2023“). Овој Правилник за сметководство ги опфаќа Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ“) - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди („МСС“) - МСС 1 до МСС 41, Комитетот за толкувања на меѓународното финансиско известување („КТМСФИ“) – КТМСФИ 1 до КТМСФИ 23 и применливите Толкувања на Постојаниот комитет за толкувања („ПКТ“) од ПКТ 7 до ПКТ 32. Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, КТМСФИ и ПКТ) се во примена во Република Северна Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 17 кој ќе биде во примена почнувајќи од 1 јануари 2028 година. Исто така, со измената на Правилникот објавена во Службен весник бр. 274/2024, МСФИ 9 во Република Северна Македонија стапува во примена почнувајќи од 1 јануари 2028 година, притоа според насоките објавени од страна на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 како што е објавен во Службен весник бр. 159/2009 останува важечки сметководствен стандард за финансиските инструменти до тој датум.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени во Службен весник бр. 75/2024 и бр. 274/2024. Меѓутоа, бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година, финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија, како што е објавено во Правилникот и објаснето погоре. Притоа, бидејќи МСФИ 1 не беше применлив, Друштвото ги примени специфичните преодни одредби за сите важечки сметководствени стандарди како што е објаснето подолу.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11 и сите последователни промени).

Притоа, приложената годишна сметка на Друштвото е прикажана во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/2014), чијашто презентација во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции во консолидираните финансиските извештаи предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.1 Преод кон ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување

Со примена од 1 јануари 2025 година, Друштвото изврши преод кон примената на ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување, усвоени во Република Македонија согласно Правилникот за водење сметководство (“Службен весник” бр. 75/2024).

Преодот кон ажурираните МСФИ не претставува прва примена на МСФИ, туку преод помеѓу различни верзии на МСФИ. Согласно тоа, Друштвото ги применуваше преодните одредби утврдени во поединечните стандарди, без примена на МСФИ 1 – Прва примена на МСФИ.

Ефектите од примената на новите и изменетите стандарди, доколку ги има, се признаени во почетните салда на средствата, обврските и главнината на 1 јануари 2025 година, во согласност со релевантните преодни одредби на поединечните стандарди.

2.1.1 МСФИ 16 – Лизинг

Влијание од првичната примена на МСФИ 16 – Лизинг

Во тековната година, Друштвото го примени МСФИ 16 Лизинг, кој е ефективен за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година.

МСФИ 16 воведува нови или изменети барања во однос на сметководственото евидентирање на закупите. Стандардот носи значајни промени во сметководството кај закупопримачите, со тоа што ја укинува разликата помеѓу оперативен и финансиски закуп и бара признавање на средство со право на користење и обврска по основ на закуп на датумот на започнување на закупот, за сите закупи, освен за краткорочни закупи и закупи на средства со ниска вредност, кога се применуваат исклучоци од признавање. За разлика од сметководството кај закупопримачите, барањата за сметководството кај закуподавачите остануваат во голема мера непроменети. Подетално објаснување на новите барања, како и влијанието од усвојувањето на МСФИ 16 врз финансиските извештаи на Друштвото, се прикажани подолу.

Датумот на првична примена на МСФИ 16 за Друштвото е 1 јануари 2025 година. Друштвото го примени МСФИ 16 за лизинг договори кои претходно биле класифицирани како оперативни лизинг договори, врз основа на точка В8(б), односно:

- Призна обврска за лизинг на датумот на прва примена за лизингот кој претходно бил класифициран како оперативен лизинг со примена на МСС 17. Друштвото ја измери таа обврска за лизинг според сегашната вредност на преостанатите плаќања по основ на лизинг, дисконтирани со користење на инкременталната каматна стапка на позајмување на датумот на прва примена.
- Призна средство со право на користење на датумот на прва примена кај договори на лизинг кои претходно биле класифицирани како оперативен лизинг со примена на МСС 17, според неговата сметководствена вредност како стандардот да бил применуван од датумот на започнување на лизингот, но дисконтирана со користење на инкременталната каматна стапка на позајмување на Друштвото на датумот на прва примена.

Овој пристап не бара повторно прикажување на споредбените периоди.

Влијание од новата дефиниција на закуп

Друштвото ја применува дефиницијата за закуп и поврзаните насоки утврдени во МСФИ 16 на сите договори за закуп склучени или изменети на или по 1 јануари 2025 година (без разлика дали Друштвото е закуподавач или закупопримач во договорот). Како подготовка за првичната примена на МСФИ 16, Друштвото спроведе проект за имплементација. Проектот покажа дека новата дефиниција во МСФИ 16 нема значително да го промени опфатот на договорите кои ги исполнуваат условите за признавање како договори за закуп за Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.1 Преод кон ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување (продолжение)

2.1.1 МСФИ 16 – Лизинг (продолжение)

Сметководствено влијание

(i) Поранешни оперативни закупи

МСФИ 16 го менува начинот на кој Друштвото ги евидентира закупите што претходно беа класифицирани како оперативни согласно МСС 17. Со примена на МСФИ 16, за сите закупи, Друштвото:

- а) Признава средства со право на користење и обврски по основ на закуп во извештајот за финансиска состојба, првично мерени по сегашна вредност на идните плаќања по основ на закуп, согласно МСФИ 16:В8(b);
- б) Признава амортизација на средствата со право на користење и камата на обврските по основ на закуп во извештајот за сеопфатната добивка;
- в) Ги раздвојува вкупните исплати во готовина на дел за главнина (прикажан во рамки на готовинските текови од финансиски активности) и дел за камата (исто така прикажан во финансиски активности) во извештајот за паричните текови.

Согласно МСФИ 16, средствата со право на користење се предмет на тестирање за обезвреднување согласно МСС 36.

(ii) Поранешни финансиски закупи

За закупите кои беа класифицирани како финансиски согласно МСС 17, сметководствената вредност на средствата добиени преку закуп и обврските по основ на финансиски закуп измерени согласно МСС 17 непосредно пред датумот на првична примена се рекласифицираат во средства со право на користење и обврски по основ на закуп, без дополнителни прилагодувања, освен во случаи кога Друштвото одлучило да ја примени олеснителната опција за закупи со ниска вредност.

Финансиско влијание од првичната примена на МСФИ 16

Пондерираниот просечен трошок применет на обврските по основ на закуп признати во извештајот за финансиската состојба на 1 јануари 2025 година изнесува 4.53%.

Друштвото на 1 јануари 2025 година призна средства со право на користење во износ од 41,467,057 денари и обврски по основ на закуп во износ од 44,090,857 денари при транзицијата на МСФИ 16, при што разликата ја призна во задржаната добивка на тој датум.

Следната табела ги прикажува обврските по основ на закуп, средствата со право на користење и влијанието задржаната добивка, признати во извештајот за финансиска состојба на датумот на првична примена.

	<u>На 1 јануари 2025</u>	<u>На 31 декември 2024</u>
Обврски по основ на закуп	44,090,857	-
Средства со право на користење	41,467,057	-
Задржана добивка	2,623,800	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го методот на ефективна каматна стапка.

3.3 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку склучување на договорите за реосигурување и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик и се презентирани во финансиските извештаи како намалување на бруто приходите од премија.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Конечната пресметка на резервите за настанати, но непријавени штети (понатаму во текстот: IBNR) за класите на осигурување од последици на несреќен случај (незгода), патнички возила (каско) и одговорност од употреба на моторни возила (домашна автоодговорност и зелена карта м.з.) е направена со методот на триангулација на штети (*Chain-Ladder* метод);
- Висината на IBNR-от за здравственото осигурување, како и осигурувањето на туристичка помош е одредена преку методот на очекуван коефициент на штети;
- IBNR-от за осигурувањата на имоти, како и за ЦМР осигурувањето е одреден како процент од резервите за настанати и пријавени штети, додека пак за осигурувањето од општа одговорност истиот е одреден во висина на процент од заработената премија во последните 12 месеци.

3.5 Наеми

Друштвото како закупопримач

Друштвото оценува дали договорот претставува или содржи елементи на закуп на датумот на неговото склучување. Друштвото признава средство со право на користење и соодветна обврска по основ на закуп за сите договори за закуп во кои се јавува како закупопримач, освен за краткорочни закупи (дефинирани како закупи со рок до 12 месеци) и закупи на средства со ниска вредност (како таблет-уреди, персонални компјутери, мали парчиња канцелариски мебел и телефони). За овие закупи, Друштвото ги признава плаќањата по основ на закуп како оперативен расход на линеарна основа за времетраењето на закупот, освен ако друг систематски основ не е попрепрезентативен за консумирање на економските придобивки од средството.

Првично мерење на обврската по основ на закуп

Обврската по основ на закуп се мери првично по сегашна вредност на обврските за плаќање на закупнина што не се подмирени на датумот на започнување на закупот, дисконтирни со:

- каматната стапка имплицитна во закупот, или
- ако оваа стапка не може лесно да се утврди — инкременталната стапка на задолжување на закупопримачот.

Плаќања по основ на закуп вклучени во мерењето на обврската:

- Фиксни плаќања, намалени за сите примени стимулативни услови од закуп;
- Променливи плаќања кои зависат од индекс или стапка, првично мерени со користење на индексот или стапката на датумот на започнување;
- Износот кој се очекува да биде платен во рамки на гарантирана остаточна вредност;
- Цена за купување доколку закупопримачот е разумно сигурен дека ќе ја искористи опцијата за купување;
- Казни за раскинување на закупот, доколку рокот на закуп го рефлектира користењето на опцијата за раскинување.

Обврската по основ на закуп се прикажува како посебна ставка во извештајот за финансиската состојба.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Наеми (продолжение)

Последователно мерење на обврската по основ на закуп

Обврската по основ на закуп се мери последователно:

- со зголемување на сметководствената вредност за признавање на камата (применувајќи го методот на ефективна каматна стапка), и
- со намалување на сметководствената вредност за извршените плаќања по основ на закуп.

Повторно мерење на обврската по основ на закуп

Друштвото ја повторно ја мери обврската по основ на закуп (и соодветно го прилагодува средството со право на користење) секогаш кога:

- Ќе се промени рокот на закупот или се случи значаен настан или промена на околности кои ја менуваат проценката за искористување на опцијата за купување. Во овие случаи, обврската по основ на закуп повторно се мери со дисконтирање на ревидираните плаќања по нова дисконтна стапка.
- Ќе се променат плаќањата по основ на закуп поради промени во индекс, стапка или очекувани плаќања по гарантирана остаточна вредност. Во овие случаи се применува иста дисконтна стапка, освен доколку промената се должи на промена во плаќањата врз основа на варијабилна каматна стапка, кога се применува ревидирана дисконтна стапка.
- Договорот за закуп е изменет и измената не претставува засебен закуп. Во такви случаи, обврската повторно се мери користејќи ревидирани плаќања дисконтирани со ревидирана дисконтна стапка на датумот на ефективност на измената.

Друштвото не изврши такви прилагодувања во периодите што се презентирани.

Средствата со право на користење ја вклучуваат првичната проценка на соодветната обврска по основ на закуп, плаќањата по основ на закуп извршени на или пред датумот на започнување на закупот, намалени за сите примени стимулативни услови од закуп, како и сите почетни директни трошоци. Потоа, средствата со право на користење се мерат по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување.

Секогаш кога Друштвото има обврска да ги демонтира и отстрани закупените средства, да го врати локацискиот простор во првобитна состојба или да го врати основното средство во состојба барана со условите од закупот, се признава резервација и се мери согласно МСС 37. До степен до кој овие трошоци се однесуваат на средство со право на користење, тие се вклучуваат во вредноста на средството со право на користење, освен ако тие трошоци не се направени за производство на залихи.

Средствата со право на користење се амортизираат во покус период од рокот на закупот и корисниот век на основното средство. Доколку закупот пренесува сопственост на основното средство или доколку вредноста на средството со право на користење укажува дека Друштвото очекува да ја искористи опцијата за купување, тогаш средството со право на користење се амортизира во текот на корисниот век на основното средство. Амортизацијата започнува на датумот на започнување на закупот.

Средствата со право на користење се прикажуваат како посебна ставка во извештајот за финансиската состојба.

Друштвото го применува МСС 36 за утврдување дали средство со право на користење е обезвреднето и ги евидентира сите идентификувани загуби од обезвреднување.

Како практично олеснување, МСФИ 16 му дозволува на закупопримачот да не ги раздвојува компонентите на закуп од компонентите кои не се закуп, туку да го третира целиот договор како еден аранжман. Друштвото не го користи ова практично олеснување. За договори кои содржат компонента на закуп и една или повеќе дополнителни компоненти (закупни или незакупни), Друштвото го распределува надоместокот од договорот на секоја компонента на закуп врз основа на релативната самостојна продажна цена на компонентата на закуп и збирната самостојна продажна цена на другите компоненти.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Наеми (продолжение)

Сметководствени политики применливи пред 1 јануари 2025 година

Закупите се класифицираа како финансиски закупи кога условите на договорот пренесуваа суштински дел од ризиците и придобивките од сопственоста на закупопримачот. Сите останати закупи се класифицираа како оперативни закупи.

Друштвото како закупопримач (политики согласно МСС 17)

Средствата обезбедени со финансиски закупи се признаваа како средства на Друштвото по нивната објективна вредност или, доколку е пониска, по сегашна вредност на минималните плаќања по основ на закуп, определени на датумот на започнување на закупот. Соодветната обврска кон закуподавачот се вклучуваше во извештајот за финансиска состојба како обврска по основ на финансиски закуп.

Плаќањата по финансиски закуп се распределуваа меѓу финансиски расход и намалување на обврската, така што се постигнуваше постојана стапка на камата врз остатокот на обврската. Финансиските расходи се признаваа веднаш во добивка или загуба, освен ако не беа директно атрибутивни на квалификувачки средства, при што се капитализираа согласно општата политика на Друштвото за трошоци за заеми.

Наемите што се плаќаа по основ на оперативни закупи се признава како расход на линеарна основа за периодот на траење на соодветниот закуп, освен кога друг посистематски основ е попрепрезентативен за моделот на конзумирање на економските придобивки од средството предмет на закуп.

3.6 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во државните пензиски фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како трошок кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со локалните регулативи, Друштвото исплаќа две просечни плати на своите вработени во моментот на пензионирање и јубилејни награди во согласност со Општиот колективен договор. Користите за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Нема дополнителни обврски во однос на пензионирањето. Според законите и прописите што се применуваат во Северна Македонија, Друштвото нема обврска да плати неискористено годишно отсуство доколку вработените сами решат да не ги користат нивните неискористени денови за годишен одмор.

Заклучно со 31 декември 2025 година, Друштвото има издвоено резерва за отпремнини за заминување во пензија и јубилејни награди во вкупен износ од право на вработените во износ од 7,658,147 денари (2024: 6,024,302 денари).

3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

3.8 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2025 и 2024 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувјќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или необитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото немаше временски разлики, односно разлики меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во извештајот за финансиската состојба и неговата даночна основа, кои би резултирале со оданочиви и одбитни временски разлики, поради што на 31 декември 2025 и 2024 година не евидентираше одложени даночни средства и обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Оданочување (продолжение)

Закон за минимален глобален данок

Законот за минимален глобален данок беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија на 3 јануари 2025 година. Со Законот е воведена минимална ефективна даночна стапка од 15%, применлива за групи на мултинационални компании и големи домашни групи со консолидирани годишни приходи што надминуваат 750 милиони евра, во 2 од последните 4 финансиски години. Овој закон се применува за фискалната година којашто започнува на 1 јануари 2024 година, односно првата година што подлежи на оданочување со минимален глобален данок е 2024 година. Првиот извештај „Пријавата за дополнителниот данок, како и начинот на плаќање на дополнителниот данок“ и „Пријавата за домашниот дополнителен данок, како и начинот на плаќање на домашниот дополнителен данок“ за 2024 година треба да се достави до Управата за јавни приходи во рок од 18 месеци од крајот на првата фискална година и 15 месеци за годините потоа. За 2024 година, краен рок за поднесување на овие пријави е 30 јуни 2026 година. Ефективната даночна стапка на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2025 година изнесува 12.90% (2024: 25.63%) (Белешка 13). Дополнителниот данок се пресметува на ниво на јурисдикција, што значи дека групата на мултинационални компании или големата домашна група го пресметува дополнителниот данок посебно за секој составен субјект кој има квалификувана добивка вклучена во пресметката на квалификуваната добивка во таа јурисдикција. Ефективната даночна стапка на сестринската компанија во Република Северна Македонија е 10.40% (2024: 10.75%). Поради тоа, сегашната проценка на раководството на Друштвото е дека нема материјално значајни дополнителни трошоци врз основа на Законот за минимален глобален данок.

3.9 Недвижности и опрема

Мерење при почетно признавање

Недвижности

Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

Опрема

Опремата на друштвото вклучува мебел, компјутерска и канцелариска опрема, транспортни средства и слично. При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Недвижности и опрема (продолжение)

Последователно мерење

Недвижностите и опремата кои служат за вршење на дејност, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2.5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%
Вложување во туѓи објекти	17%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека средствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.12 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето. Националното биро за осигурување (во натамошниот текст: Биро) се основа со цел да овозможи примена на меѓународните договори за осигурување на сопствениците, односно корисниците на моторни возила од одговорност за штети причинети, со употреба на моторно возило, на трети лица, да ги претставува друштвата за осигурување од Република Северна Македонија во меѓународните организации и институции за осигурување како и за вршење на други работи предвидени со Договорот за основање на Националното Биро за осигурување бр.01001-02/98 склучен на 11.12.1997 како правен следбеник на Националното биро за зелена карта.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

3.13 Финансиски инструменти

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, и финансиски средства по објективната вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на средствата во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

3.13.1 Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирали на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски средства (продолжение)

3.13.2 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради обезвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024, Друштвото ги класифицира обврзниците во оваа категорија.

3.13.3 Финансиски средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Вложувањата во финансиски средства за тргување се мерат по објективна вредност, вредност на датумот на вреднување и известување, која е нивната последна цена за вложувањата за кои што постои активен пазар. За сопственичките инструменти за кои нема активен пазар и нивната објективна вредност не може веродостојно да се утврди се користат техники на вреднување како на пример амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка, според регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување.

3.13.4 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки, со оригинален рок на доспевање до 3 месеци и кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.13.5 Побарувања по премија од осигурување

Побарувањата по премија од осигурување се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата по премија од осигурување (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во Правилникот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски средства (продолжение)

3.13.5 Побарувања по премија од осигурување (продолжение)

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година се како што следи:

Категорија	Критериум
Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	% на исправка на вредност
Категорија А	0%
Категорија Б	10% - 30%
Категорија В	31% - 50%
Категорија Г	51% - 70%
Категорија Д	71% - 90%
Категорија Ѓ	100%

3.13.6 Орочени депозити

Орочените депозити се признаваат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност. Каматата се признава со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски. Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

3.14.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на приходите.

Друштвото ги депризнава останатите финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.14 Финансиски обврски (продолжение)

3.14.2 Позајмици и субординиран долг

Позајмиците и субординираниот долг почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

3.14.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.15 Одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизии за агенти, плати на вработени во продажната мрежа и бонуси и попусти по основ издадени полиси. Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат од трошоците во однос на признаениот приход од премијата. За да се поврзат трошоците за стекнување со поврзаниот приход од премија, трошоците за стекнување се распределуваат по договориза осигурување, односно по класи на осигурување, кои се конзистентни со начинот на кој друштвото за осигурување ги признава приходите од полисираната премија, односно се конзистентни со начинот на мерење на профитабилноста по класи на осигурување. Трошоците за стекнување кои не се амортизирани се класифицираат како средства.

3.16 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

3.17.2 Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Конечната пресметка на резервите за настанати, но непријавени штети (понатаму во текстот: IBNR) за класите на осигурување од последици на несреќен случај (незгода), патнички возила (каска) и одговорност од употреба на моторни возила (домашна автоодговорност и зелена карта м.з.) е направена со методот на триангулација на штети (*Chain-Ladder* метод),
- Висината на IBNR-от за здравственото осигурување, како и осигурувањето на туристичка помош е одредена преку методот на очекуван коефициент на штети;
- IBNR-от за осигурувањата на имоти, како и за ЦМР осигурувањето е одреден како процент од резервите за настанати и пријавени штети, додека пак за осигурувањето од општа одговорност истиот е одреден во висина на процент од заработената премија во последните 12 месеци

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење, и соодветно се третираат како промени во сметководствени проценки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.3 Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети (продолжение)

Директни трошоци за обработка на штети (продолжение)

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депривираат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.18 Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

3.19 Тест на адекватност на обврските

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Друштвото во текот на 2025 година има пресметано резерви за неистечени ризици во класата Каско осигурување во износ од 2,716,064 денари (2024: 6,023,350 денари) и во класата Приватно здравствено осигурување во износ од 4,185,471 денари (2024: 0 денари).

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се членките на СИГАЛ ИНШУРЕНС Групата.

3.21 Споредбени податоци

Со цел да се одржи конзистентност во презентацијата на тековната година, одредени ставки можеби се прекласифицирани за компаративни цели. Материјалните промени во обелоденувањата, доколку ги има, се детално опишани во соодветните белешки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. КЛУЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството, како и врз основа на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Бруто полисирани премии	1,869,022,152	1,499,856,443
Промена во преносната премија	<u>(149,871,012)</u>	<u>(87,216,349)</u>
Бруто приходи од премии	1,719,151,140	1,412,640,094
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(256,910,821)	(228,415,764)
Промена на преносната премија за реосигурување	<u>5,889,683</u>	<u>21,531,698</u>
Трошоци за реосигурување	<u>(251,021,138)</u>	<u>(206,884,066)</u>
Нето приходи од осигурување	<u>1,468,130,002</u>	<u>1,205,756,028</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024				Нето приходи од осигурување
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување	Промена на преносната премија за реосигурување	
Автоодговорност	837,728,710	(87,454,730)	(11,123,202)	-	739,150,778
Каско	133,618,407	(9,836,572)	(848,518)	-	122,933,317
Осигурување на имот	270,027,080	19,126,380	(192,200,199)	(213,429)	96,739,832
Осигурување на патници	3,248,459	(528,024)	-	-	2,720,435
Лични незгоди	64,828,847	(2,621,740)	(1,308,777)	82,159	60,980,489
Зелен картон	266,126,737	(27,946,884)	(3,707,734)	-	234,472,119
Гранични полиси	4,576,951	(134,780)	-	-	4,442,171
Патничко осигурување	26,743,210	(1,095,849)	-	-	25,647,361
Одговорност	51,387,808	500,789	(27,694,885)	1,146,285	25,339,997
Транспорт	14,487,815	(182,849)	(6,138,553)	(283,607)	7,882,806
Здравствено осигурување	166,080,834	(31,859,499)	(773,172)	2,118	133,450,281
ЦМР – превоз на стока	11,467,198	(2,497,395)	(928,743)	88	8,041,148
Каско пловни објекти	66,106	(8,498)	-	-	57,608
Каско воздухопловни	758,492	(119,732)	-	-	638,760
АО пловни објекти	4,698,000	(3,784,143)	(4,698,000)	3,784,143	-
Финансиски загуби	420,000	(338,301)	(420,000)	338,301	-
	12,757,498	(1,089,185)	(7,069,038)	1,033,625	5,632,900
Вкупно	1,869,022,152	(149,871,012)	(256,910,821)	5,889,683	1,468,130,002

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2023				
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотс- тапени премии за реосигу- рување	Промена на преносната премија за реосигу- рување	Нето приходи од осигу- рување
Автоодговорност	632,588,868	(31,806,360)	(17,068,281)	-	583,714,227
Каско	109,978,999	(12,906,995)	-	-	97,072,004
Осигурување на имот	268,935,422	(10,163,932)	(163,719,307)	17,640,900	112,693,083
Осигурување на патници	2,440,507	203,413	-	-	2,643,920
Лични незгоди	58,317,781	(3,099,330)	(744,000)	-	54,474,451
Зелен картон	196,692,322	(8,091,032)	(5,689,427)	-	182,911,863
Гранични полиси	3,565,449	(105,231)	-	-	3,460,218
Патничко осигурување	21,883,934	(812,377)	-	-	21,071,557
Одговорност	50,450,354	(4,360,943)	(27,607,544)	1,634,356	20,116,223
Транспорт	14,939,562	(171,883)	(6,933,855)	857,187	8,691,011
Здравствено осигурување	122,147,917	(13,935,205)	-	-	108,212,712
ЦМР – превоз на стока	7,713,943	(818,519)	(1,274,397)	1,022	5,622,049
Каско пловни објекти	23,024	15,344	-	-	38,368
АО пловни објекти	524,172	(36,666)	-	-	487,506
Финансиски загуби	9,654,189	(1,126,633)	(5,378,953)	1,398,233	4,546,836
Вкупно	1,499,856,443	(87,216,349)	(228,415,764)	21,531,698	1,205,756,028

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Приходи од камати	25,568,328	26,419,854
Расходи за камати	3,499,218	1,107,366
	<u>29,067,546</u>	<u>27,527,220</u>

7. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Позитивни курсни разлики	1,088,953	417,521
Негативни курсни разлики	(1,668,655)	(871,572)
	<u>(579,702)</u>	<u>(454,051)</u>

8. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Приходи од соосигурување и реосигурување	50,694,619	20,526,200
Останати осигурително технички приходи:		
Приходи од застапување и посредување во осигурување	18,143,918	15,776,566
Приходи од НБО (НН и НО) возила	445,875	402,825
Приходи од друштва за застапување	17,776,507	7,894,489
Останато	4,468,785	2,476,963
	<u>40,835,085</u>	<u>26,550,843</u>
Останати приходи:		
Приходи од отпишани обврски	10,542,374	-
Наплатени казни и пенали	67	78
Останати приходи	1,788,559	415,583
	<u>12,331,000</u>	<u>415,661</u>
	<u>103,860,704</u>	<u>47,492,704</u>

Приходите од друштва за застапување во износ од 17,776,507 денари за годината што завршува на 31 декември 2025 година (2024: 7,894,489 денари), се однесуваат на приходи по основ на нереализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите.

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Настанати, пријавени и исплатени штети	660,832,770	562,800,187
Промена во настанати, пријавени и неисплатени штети	38,615,396	15,951,212
Промена во настанати непријавени штети	54,551,249	33,830,935
Промена во резерви за обработка на штети	1,770,167	945,860
Бруто резерви за штети – дел за реосигурување	(34,944,448)	(11,505,614)
Бруто реализирани регресни побарувања	(19,235,501)	(24,697,185)
Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	(10,067,921)	(2,683,564)
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	(34,594,629)	(10,955,217)
Промена во резерви за бонуси и попусти	(3,046)	(21)
	<u>656,924,037</u>	<u>563,686,593</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2025									
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Промена во настанати, пријавени и неисплатени штети	Промена во резерви за бонуси и попусти	Промена во настанати непријавени штети	Промена во резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	Вкупно
Автоодговорност	364,395,307	(7,226,761)	-	32,572,592	481,571	-	(15,297,726)	-	-	374,924,983
Каско	53,634,533	(812,387)	-	971,456	3,022	-	(3,900,145)	-	-	49,896,479
Имот	73,355,698	13,191,374	-	2,491,253	357,990	(21,977,547)	(37,630)	(10,067,921)	(34,370,722)	22,942,495
Одговорност	1,868,167	9,498,403	-	579,919	191,488	(8,967,743)	-	-	-	3,170,234
Незгода	28,435,908	(3,541,930)	(3,046)	696,236	(54,068)	-	-	-	(108,610)	25,424,490
Зелена карта	39,811,628	22,378,332	-	15,051,802	711,172	-	-	-	-	77,952,934
Гранично осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патничко осигурување	6,967,829	311,446	-	137,223	8,525	-	-	-	-	7,425,023
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здравствено осигурување	87,017,313	215,861	-	2,050,768	43,066	-	-	-	-	89,327,008
Финансиски загуби	293,938	3,158,900	-	-	-	(2,500,000)	-	-	-	952,838
ЦМР	4,889,107	1,386,360	-	-	26,341	(1,443,360)	-	-	-	4,858,448
Транспорт	163,342	55,798	-	-	1,060	(55,798)	-	-	(115,297)	49,105
Вкупно	660,832,770	38,615,396	(3,046)	54,551,249	1,770,167	(34,944,448)	(19,235,501)	(10,067,921)	(34,594,629)	656,924,037

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатен и штети	Резерви за бонуси и попусти	Настанати непријавен и штети	Резерви за обработка на штети	Година што завршува на 31 декември 2024				Вкупно
						Бруто резерви за штети дел за реосигурув ање	Бруто реализиран и регресни побарувањ а	Бруто исплатени штети дел за соосигурув ање	Бруто исплатени штети дел за реосигурув ање	
Автоодговорност	303,393,101	7,660,989	-	21,913,391	561,912	-	(16,769,697)	-	-	316,759,696
Каско	69,775,226	(1,098,653)	-	2,515,535	26,921	-	(7,927,488)	-	-	63,291,541
Имот	48,815,006	9,547,281	-	4,690,468	270,517	(8,484,149)	-	(2,683,564)	(10,494,231)	41,661,328
Одговорност	4,253,276	2,365,280	-	719,345	58,608	(3,198,820)	-	-	(460,986)	3,736,703
Незгода	27,942,764	1,720,236	(21)	1,519,662	61,558	135,355	-	-	-	31,379,554
Зелена карта	44,162,691	(4,017,745)	-	539,245	(66,091)	-	-	-	-	40,618,100
Гранично осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патничко осигурување	3,367,320	223,673	-	66,828	5,519	-	-	-	-	3,663,340
Осигурување на патници	-	(45,412)	-	-	(863)	-	-	-	-	(46,275)
Здравствено осигурување	55,881,184	(362,916)	-	1,866,461	28,568	-	-	-	-	57,413,297
Финансиски загуби	2,708,430	-	-	-	-	-	-	-	-	2,708,430
ЦМР	2,061,227	10,479	-	-	199	-	-	-	-	2,071,905
Транспорт	439,962	(52,000)	-	-	(988)	42,000	-	-	-	428,974
Вкупно	562,800,187	15,951,212	(21)	33,830,935	945,860	(11,505,614)	(24,697,185)	(2,683,564)	(10,955,217)	563,686,593

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување	36,108,668	32,058,046
Бруто провизии за застапници во осигурување	154,074,177	124,862,440
Бруто провизии за осигурително брокерски друштва	287,553,556	177,034,308
	<u>477,736,401</u>	<u>333,954,794</u>

11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Трошоци за маркетинг и пропаганда	4,352,612	9,429,053
Трошоци за репрезентација	3,653,431	4,507,907
	<u>8,006,043</u>	<u>13,936,960</u>

12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
<i>Трошоци за бруто плати:</i>		
Нето плати за постојано вработени	90,198,998	81,432,040
Даноци и придонеси од плати	46,337,226	41,805,982
Останати придонеси за вработени согласно закон	3,155,696	2,760,000
Вкупно трошоци за бруто плати:	139,691,920	125,998,022
Трошоци за договор за дело	6,039,299	4,730,556
	<u>145,731,219</u>	<u>130,728,578</u>

12.1. БРУТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
<i>Бруто плати на:</i>		
Вработени во внатрешна продажна мрежа	79,749,710	70,000,541
Останати вработени	59,942,210	55,997,481
	<u>139,691,920</u>	<u>125,998,022</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

13. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Трошоци за раководење и други трошоци од матичната компанија	20,183,883	19,837,851
Дополнителни попусти и одобренија	5,599,233	19,292,461
Трошоци за наемнини	134,438	16,373,470
Трошоци за даноци и такси	3,237,118	3,597,698
Трошоци за комунални услуги	3,455,397	3,163,567
Трошоци за телекомСИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУПциски и транспортни услуги	4,308,515	5,122,822
Канцелариски материјали	2,163,372	5,813,065
Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања	513,371	1,500,453
Трошоци за правни услуги	5,221,627	5,333,153
Трошоци за услуги за одржување	4,599,190	3,704,592
Банкарски услуги	4,137,005	3,621,735
Трошоци од резервирања	2,556,147	1,363,251
Потрошено гориво	1,683,930	1,551,504
Трошоци за весници и списанија	1,846,185	1,263,266
Трошоци за останати услуги - преводи	1,463,479	1,763,163
Трошоци за сметководствени услуги и ревизија	1,273,148	1,160,995
Трошоци за резерви делови	369,523	433,162
Трошоци за стручно усовршување	195,633	200,257
Останати трошоци	14,122,567	10,545,378
	<u>81,349,874</u>	<u>105,641,843</u>

14. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Трошоци по основ на штети за посредување	5,464,053	19,155,466
Трошоци по основ на придонес за безбедност	19,250,558	14,905,237
Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување	10,513,490	7,097,884
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО	10,445,186	9,133,859
Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО	9,550,910	8,008,090
Трошоци по основ на противпожарен придонес	19,538,624	4,369,965
Останати	2,386,938	2,396,455
	<u>77,149,759</u>	<u>65,066,956</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
(Загуба)/Добивка пред оданочување	160,038,081	27,836,436
Непризнаени расходи за даночни цели	46,522,546	43,610,619
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	206,560,627	71,447,055
Намалување на даночна основа (наплатени побарувања)	96,693	115,366
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>20,646,393</u>	<u>7,133,169</u>
Ефективна даночна стапка	<u>12.90%</u>	<u>25.63%</u>

16. ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

Тековните даночни средства во износ од 46,999 денари се однесува на побарувања за повеќе платен данок на личен доход (2024: повеќе платен данок на личен доход 46,999 денари и повеќе платен данок на добивка 2,520,266 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2025	16,995,951	16,995,951
Намалување	4,673,708	4,673,708
Состојба на 31 декември, 2025	<u>21,669,659</u>	<u>21,669,659</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2025	9,607,376	9,607,376
Трошок за годината	2,301,391	2,301,391
Состојба на 31 декември, 2025	<u>11,908,767</u>	<u>11,908,767</u>
Нето сметководствена вредност на		
- 31 декември 2025	<u>9,760,892</u>	<u>9,760,892</u>
- 31 декември 2024	<u>7,388,575</u>	<u>7,388,575</u>
	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2024	11,593,396	11,593,396
Намалување	5,402,556	5,402,556
Набавки	16,995,952	16,995,952
Состојба на 31 декември, 2024	<u>16,995,952</u>	<u>16,995,952</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2024	8,632,230	8,632,230
Пренос	975,147	975,147
Состојба на 31 декември, 2024	<u>9,607,377</u>	<u>9,607,377</u>
Нето сметководствена вредност на		
- 31 декември 2024	<u>7,388,575</u>	<u>7,388,575</u>
- 31 декември 2023	<u>2,961,166</u>	<u>2,961,166</u>
	<u>1,919,612</u>	<u>1,919,612</u>

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно	Средства со право на користење
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари, 2025	58,123,147	43,178,010	9,399,714	16,000,572	126,701,443	-
Ефект од првично признавање на средства со право на користење	-	-	-	-	-	41,467,057
Набавки	-	1,277,288	-	2,915,270	4,192,558	4.114.476
Состојба на 31 декември, 2025	58,123,147	44,455,298	9,399,714	18,915,842	130,894,001	45.581.533
Акумулирана амортизација						
Состојба на 1 јануари, 2025	24,700,436	36,130,982	7,216,944	13,103,837	81,152,199	-
Ефект од првично признавање на средства со право на користење	-	-	-	-	-	-
Трошок за годината	1,453,079	3,596,759	1,138,836	1,036,701	7,225,375	14,679,179
Останати корекции за усогласување	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2025	26,153,515	39,727,741	8,355,780	14,140,538	88,377,574	14,679,179
Нето сметководствена вредност на						
- 31 декември, 2025	31,969,632	4,727,557	1,043,934	4,775,304	42,516,427	30,902,354
- 31 декември, 2024	33,422,711	7,047,028	2,182,770	2,896,735	45,549,244	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари, 2024	58,123,146	38,067,221	9,399,714	14,938,572	120,528,653
Набавки	-	5,110,791	-	1,062,000	6,172,791
Продажби					
Состојба на 31 декември, 2024	<u>58,123,146</u>	<u>43,178,012</u>	<u>9,399,714</u>	<u>16,000,572</u>	<u>126,701,444</u>
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари, 2024	23,247,357	32,749,105	6,078,107	12,661,118	74,735,687
Трошок за годината	1,453,079	3,381,880	1,138,836	678,968	6,652,763
Останато	-	-	-	(236,249)	(236,249)
Отуѓувања					
Состојба на 31 декември, 2024	<u>24,700,436</u>	<u>36,130,985</u>	<u>7,216,943</u>	<u>13,103,837</u>	<u>81,152,201</u>
Нето сметководствена вредност на					
- 31 декември, 2024	<u>33,422,710</u>	<u>7,047,027</u>	<u>2,182,771</u>	<u>2,896,735</u>	<u>45,549,243</u>
- 31 декември, 2023	<u>34,875,789</u>	<u>5,318,116</u>	<u>3,321,607</u>	<u>2,277,454</u>	<u>45,792,966</u>

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

19. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	289,796,698	321,438,746
Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	130,200,020	60,531,935
	<u>419,996,718</u>	<u>381,970,681</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 419,996,718 денари (2024: 381,970,681 денари) се однесуваат на државни обврзници издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија со каматни стапки од 1.59% до 5.6% (2024: од 1.59% до 5.6%). Портфолиото се состои од обврзници за денационализација со рок на доспевање од 10 години, Државни записи со рок на доспевање од 1 година и државни обврзници издадени од Министерството за Финансии со рок до 30 години.

19A. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 96,823,291 денари (2024: 70,703,507.00 денари) се однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот на 2025 година, од промена на објективната вредност, изнесува 8,374,217 денари (2024: 2,600,857 денари).

19B. ДЕПОЗИТИ ВО ДОМАШНИ БАНКИ

На 31 декември 2025 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки во износ од 750,358,790 денари (2024: 612,941,740 денари) кои имаат рок на доспевање од 1 месец до 5 години (2024: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0.1% до 4.1% (2024: 0.1% до 4.1%).

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2025 година, депозити во износ од 1,117,650 денари (2024: 499,600 денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

20. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување – Скопје	32,549,580	26,477,970
	<u>32,549,580</u>	<u>26,477,970</u>

Вложувањето во НБО се состои од депозит во Гарантен фонд во износ од 32,489,580 денари (2024: 26,417,970 денари) и удел во НБО во износ од 60,000 денари (2024: 60,000 денари).

21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

	31 декември	
	2025	2024
Побарувања за премии за осигурување	389,899,271	386,521,416
Исправка на вредноста	(112,388,804)	(126,623,966)
	<u>277,510,467</u>	<u>259,897,450</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ (продолжува)

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
На 1 јануари	126,623,966	117,387,350
Трошок за годината, нето од ослободување	23,527,024	45,323,570
Наплатени отпишани побарувања	96,693	115,366
Отпис на побарувања	37,858,879	36,202,320
На 31 декември	112,388,804	126,623,966

Во текот на 2025 година, Друштвото наплати претходно отпишани побарувања во износ од денари 96,693 денари (2024: 115,366 денари).

22. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

	2025	31 декември 2024
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	141,846,399	116,672,138
Побарувања по основ на финансиски вложувања	25,776,898	25,045,248
Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета	14,456,084	11,515,560
Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети	-	-
Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување	1,739,762	1,941,948
Побарувања по основ на дадени аванси	1,496,314	2,914,153
Нето побарувања по основ на регрес и гарантен фонд	54,174	674,750
Побарувања од вработени	3,283,868	32,174
Останати побарувања	944,117	944,114
Исправка на вредност	(310,696)	(310,696)
	189,286,920	159,429,389

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
На 1 јануари	310,696	310,696
Трошок за годината, нето од ослободување	-	-
На 31 декември	310,696	310,696

22.A ОСТАНАТИ ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ И ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Почетна состојба	89,821,846	82,163,607
(Намалување) / Зголемување на останати трошоци за стекнување	22,266,625	7,658,239
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	112,088,471	89,821,846

Останати пресметани приходи и одложени трошоци во износ од 112,088,471 денари (2024: 89,821,846 денари) се однесуваат на приходи по основ на нерезализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	2025	31 декември 2024
На 1 Јануари	257,808,105	227,964,132
Зголемување на одложени трошоци за стекнување	64,902,321	29,843,973
Вкупно одложени трошоци за стекнување	<u>332,710,426</u>	<u>257,808,105</u>

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2025	31 декември 2024
Сметки во банки:		
- во денари	38,321,025	32,447,101
- во странска валута	1,158,772	1,959,223
Пари во благајна:		
- во денари	15,995	29,585
- во странска валута	22	-
	<u>39,495,814</u>	<u>34,435,909</u>

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерски капитал

На 31 декември 2025 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2024: 1,881) со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2024: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	Број на акции		Во илјади денари	
	2025	2024	2025	2024
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Груп Ш.а., Тирана, Република Албанија	1,880	1,880	183,904,881	183,904,881
СИГАЛ БИЗНИС ЦЕНТАР, Тирана Република Албанија	1	-	98,100	-
UNIQA Internacional Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија	-	1	-	98,100
	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>	<u>184,002,981</u>	<u>184,002,981</u>

Во текот на 2024 година склучен е договор за откуп на акциите и стекнување контрола над СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а., Тирана, Република Албанија, мнозинскиот сопственик на Друштвото, од страна на СИГАЛ БИЗНИС ЦЕНТАР, Тирана, Република Албанија. На 12 февруари 2025 година, Друштвото доби дозвола за промена на индиректниот сопственик од Комисијата за заштита на конкуренцијата. На 22 мај 2025 година Агенцијата за Супервизија на Осигурување издаде решение за издавање на согласност за индиректно стекнување на квалификувано учество во Друштвото. Краен сопственик на Друштвото на 31 декември 2025 е физичкото лице Авни Понари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (продолжува)

Статутарни резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот минимум.

Во текот на 2025 и 2024 година, Друштвото нема исплатено дивиденда.

26. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

На 21 јуни 2021 година Друштвото обезбеди субординиран кредит во износ од 1,000,000 Евра од СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а., Албанија, со отплата на 6 август 2026 година, и фиксна каматна стапка од 1.8% на годишно ниво. Со состојба на 31 декември 2025 година, во вкупниот износ од 66,677,790 денари (2024: 65,356,696 денари) е вклучена и пресметана камата во износ од 4,982,990 денари (2024: 3,872,484 денари).

27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	<u>2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Пренос на премија	858,179,321	708,308,310
Пренос на премија за реосигурување	<u>(56,525,004)</u>	<u>(50,635,322)</u>
	<u>801,654,317</u>	<u>657,672,988</u>

Движењето на резервирањата за пренесената премија е како што следи:

	<u>Година што завршува на 31 декември</u>	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
На 1 јануари	657,672,988	591,988,337
Пренесена премија	149,871,012	87,216,349
Пренесена премија за реосигурување	<u>(5,889,683)</u>	<u>(21,531,698)</u>
На 31 декември	<u>801,654,317</u>	<u>657,672,988</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА (продолжение)

Преносна премија по класи на осигурување

	<u>2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Автоодговорност	425,181,192	337,726,463
Каско	70,617,653	60,781,081
Осигурување на имот	99,077,383	118,203,766
Осигурување на патници	1,677,190	1,149,166
Лични незгоди	28,266,997	25,645,255
Зелен картон	118,169,422	90,222,538
Гранични полиси	657,140	522,360
Патничко осигурување	6,079,194	4,983,345
Одговорност	18,908,277	19,409,066
Здравствено осигурување	1,191,854	42,083,819
Транспорт	73,943,319	1,009,005
ЦМР-превоз на стока	5,771,156	3,273,761
Каско пловни објекти	21,811	13,313
АО воздухоплови	338,301	-
АО пловни објекти	384,675	264,944
Финансиски загуби	4,109,614	3,020,428
	<u>858,179,321</u>	<u>708,308,310</u>

Пренесената премија за реосигурување по класи на осигурување е како што следи:

	<u>2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Транспорт – реосигурување	580,605	864,212
Имот – реосигурување	40,638,196	33,788,339
Имот – соосигурување	-	7,063,287
Незгода	-	-
ЦМР	2,545	2,457
Одговорност - реосигурување	8,443,725	6,902,250
Одговорност - соосигурување	-	395,190
Финансиски загуби - реосигурување	2,653,212	1,437,448
Финансиски загуби - соосигурување	-	182,140
Лични незгоди	82,159	-
Здравствено осигурување	2,118	-
Каско воздухоплови	3,784,143	-
АО воздухоплови	338,301	-
	<u>56,525,004</u>	<u>50,635,322</u>

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	<u>2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Настанати, пријавени и неисплатени штети	204,983,730	166,368,333
Настанати непријавени штети	346,189,239	291,637,992
Резерви за обработка на штети	10,472,287	8,702,120
Резерви за бонуси и попусти	32,110	35,156
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	<u>(65,042,030)</u>	<u>(30,097,582)</u>
	<u>496,635,336</u>	<u>436,646,018</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на резервирањата за штети е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
На 1 јануари	436,646,018	397,423,646
Настанати, пријавени и неисплатени штети	38,615,396	15,951,212
Настанати непријавени штети	54,551,249	33,830,935
Резерви за обработка на штети	1,770,167	945,860
Промени во резерви за бонуси и попусти	(3,046)	(21)
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	<u>(34,944,448)</u>	<u>(11,505,614)</u>
На 31 декември	<u>496,635,336</u>	<u>436,646,018</u>

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	31 декември	
	2025	2024
Автоодговорност	84,624,496	91,851,257
Каско	10,658,246	11,470,633
Имот	34,654,804	21,463,431
ЦМР-стока во транспорт	1,698,360	312,000
Транспорт	55,798	-
Незгода	1,548,735	5,090,665
Зелена карта	47,031,652	24,653,320
Гранично осигурување	-	-
Одговорност	20,507,212	11,008,809
Финансиски загуби	726,519	-
Патничко осигурување	3,158,900	415,073
Приватно здравствено	319,008	103,145
	<u>204,983,730</u>	<u>166,368,333</u>

Настанатите непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	31 декември	
	2025	2024
Автоодговорност	255,250,012	222,677,420
Каско	8,620,561	7,649,105
Имот	12,149,797	9,658,544
Одговорност	5,188,860	4,608,940
Незгода	11,755,876	11,059,640
Зелена карта	45,534,424	30,482,622
Гранично осигурување	-	-
ЦМР-стока во транспорт	-	-
Транспорт	-	-
Патничко осигурување	769,370	632,147
Здравствено осигурување	6,920,339	4,869,574
	<u>346,189,239</u>	<u>291,637,992</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резервите за обработка на штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	<u>2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Автоодговорност	6,457,616	5,976,045
Каско	366,297	363,275
Имот	949,307	591,317
Одговорност	488,225	296,737
Незгода	252,788	306,856
Зелена карта	1,758,755	1,047,583
Гранично осигурување	-	-
ЦМР-стока во транспорт	32,269	5,928
Транспорт	1,060	-
Патничко осигурување	28,422	19,897
Здравствено осигурување	137,548	94,481
	<u>10,472,287</u>	<u>8,702,119</u>

29. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	<u>2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Обврски спрема осигуреници по основ на штети	-	-
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	41,831	41,831
	<u>41,831</u>	<u>41,831</u>

30. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

	<u>2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сосигурување	9,688,871	8,004,737
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	73,951,525	117,208,334
	<u>83,640,396</u>	<u>125,213,071</u>

31. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	<u>2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Обврски по основ на провизија	40,384,277	35,936,183
Обврски спрема добавувачи во земјата и останати обврски	16,308,021	15,029,224
Обврски за наем	33,812,451	-
Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси	11,970,190	6,026,603
Обврски по основ на нето плати	6,535,188	5,338,648
Обврски по основ на придонеси од плати	5,527,698	4,617,233
Обврски за даноци од плати	1,276,485	1,045,854
Останати обврски	173,146	173,146
	<u>115,988,042</u>	<u>68,166,891</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

31. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (продолжение)

Доспевање на обврските за наем

	<u>2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
- до 1 година	9,673,869	-
- над 1 до 2 години	8,046,449	-
- над 2 до 3 години	6,200,395	-
- над 3 до 4 години	5,666,174	-
- над 4 до 5 години	4,225,564	-
- над 5 години	-	-
	<u>33,812,451</u>	<u>-</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

Осигурување на возила

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомлексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

Осигурување на имот

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Одговорност кон трети лица

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2025 и 2024 година.

	2025	31 декември 2024
УНИКА РЕ АГ	-	47,242,683
AON Central and Eastern Europe a.s.	58,584,930	-
УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ	58,247,216	61,797,004
АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД	4,512,931	7,645,233
УНИКА ПОЛСКА	604,870	151,210
УНИКА БУГАРИЈА	112,923	2,165,907
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ АУСТРИА	72,382	2,785,859
АЛИАНС ГЛОБАЛ ГЕРМАНИЈА	3,868,964	3,329,239
ЏЛ ИНСУРАНЦЕ ЦОМПАНИ СЕ	60,868,497	37,277,177
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ШВАЈЦАРИЈА	135,674	-
АИГ ЕУРОПЕ	-	-
АЛИАНЦ ТУРЦИЈА	-	-
ЛОИД'С СИНДИКАТИ	2,582,321	2,575,713
АИГ УК ЛИМИТЕД – ЛОНДОН	4,388,950	6,359,500
МАРШ ЕООД СОФИЈА, Бугарија	9,967,834	11,430,579
АЏИС ЕНЕРГИ ТРАНСИТИОН СИНДИКАТЕ	-	11,128,900
ГЕНЕРАЛИ ИНСУРАНЦЕ АД, Бугарија	2,044,843	4,185,732
ЦОЛОННАДЕ ИНСУРАНЦЕ С.А. - БУЛГАРИА БРАНЦХ	3,361,350	2,432,821
ГЕНЕРАЛИ РЕОСИГУРАНЈЕ СРБИЈА А.Д.О	2,166,023	1,927,562
СВИСС РЕИНСУРАНЦЕ КОМПАНИ ЛТД	923,695	1,465,484

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2025 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1.304.021.125 денари (2024: 1,097,170,745 денари).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Средства		
Парични средства на банкарските сметки	37,959,976	32,054,417
Банкарски сметки и депозити во банки	749,241,140	612,442,140
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ или НБРСМ	419,996,718	381,970,681
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	<u>96,823,291</u>	<u>70,703,507</u>
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>1,304,021,125</u>	<u>1,097,170,745</u>
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1,419,856,687	1,175,016,754
Дел за реосигурителот	<u>(121,567,034)</u>	<u>(80,732,904)</u>
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>1,298,289,653</u>	<u>1,094,283,850</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>5,731,472</u>	<u>2,886,895</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, а вложувањата во инвестициони фондови не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2025 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 3.46% (2024: 2.92%), депозити во банки изнесуваат 68.29% (2024: 55.82%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 38.28% (2024: 34.81%) и акции и удели во инвестициони фондови регистрирани во Република Северна Македонија изнесуваат 8.82% (2024: 6.44%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	1,869,022,152	1,499,856,443
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110,691,000	110,691,000
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	200,651,544	141,585,031
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	311,342,544	252,276,031
Бруто исплатени штети	7	660,832,770	562,800,187
Нето исплатени штети	8	616,170,220	549,161,406
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0.93	0.98
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	290,300,380	246,162,427
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1,708,760,942	1,457,417,469
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	561,645,256	466,708,444
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	406,818,583	340,148,270
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	621,195,872	527,992,548
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	111,920,900	111,920,900
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	43,868,100	22,431,336
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	155,789,000	134,352,236
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	145,259,961	131,096,372
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))	22	290,300,380	246,162,427

Конечната пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	290,300,380	246,162,427

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи

	Ознака	Износ	Износ
		2025	2024
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	459,053,265	443,348,198
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	184,002,981	184,002,981
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	134,616,058	127,714,969
Пренесена нераспределена добивка	I4	150,195,118	139,018,823
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	9,760,892	7,388,575
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	459,053,265	443,348,198
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	459,053,265	443,348,198
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	290,300,380	246,162,427
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	-	-
Капитал	VI3	459,053,265	443,348,198
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	274,568,265	258,863,198
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	168,752,885	197,185,771
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска противвредност.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2025 изнесува 2.8% (2024: година изнесува 3.4%).

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

34.1 Категории на финансиски инструменти

	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Финансиски средства по амортизирана набавна вредност		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	32,549,580	26,477,970
Дадени депозити	750,358,790	612,941,740
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	419,996,718	381,970,681
Побарувања за премии	277,510,467	259,897,450
Други побарувања	47,487,520	44,588,321
Пари и парични еквиваленти	39,495,814	34,435,909
	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,360,312,071</u>
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи и други обврски	219,027,462	201,203,801
Субординиран долг	66,677,790	65,356,696
	<u>285,705,252</u>	<u>266,560,497</u>

34.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

34.3 Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2025 и 2024:

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2025 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1							
I. Вкупно средства	001	1,740,071,892	573,669,343	26,549	-	-	2,313,767,784
1. Нематеријални средства	002	9,760,892	-	-	-	-	9,760,892
2. Вложувања	003	899,959,336	436,513,979	-	-	-	1,336,473,315
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	121,567,034	-	-	-	121,567,034
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	46,999	-	-	-	-	46,999
6. Побарувања	007	310,531,619	14,456,084	-	-	-	324,987,703
7. Останати средства	008	74,974,149	1,132,246	26,549	-	-	76,132,944
8. Активни временски разграничувања	009	444,798,897	-	-	-	-	444,798,897
II. Вкупно обврски	010	1,744,429,532	569,338,252	-	-	-	2,313,767,784
1. Капитал и резерви	011	289,586,806	318,619,039	-	-	-	608,205,845
2. Субординирани обврски	012	-	66,677,790	-	-	-	66,677,790
3. Бруто технички резерви	013	1,325,794,722	94,061,965	-	-	-	1,419,856,687
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	7,658,147	-	-	-	-	7,658,147
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	11,699,046	-	-	-	-	11,699,046
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	109,690,811	89,979,458	-	-	-	199,670,269
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	(4,357,640)	4,331,091	26,549	-	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2024 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Вкупно средства	001	1,371,034,236	548,283,850	323,595	36,518	-	1,919,678,199
1. Нематеријални средства	002	7,388,575	-	-	-	-	7,388,575
2. Вложувања	003	674,518,974	453,894,370	-	-	-	1,128,413,344
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	80,732,904	-	-	-	80,732,904
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	1,831,070	-	-	-	-	1,831,070
6. Побарувања	007	290,594,235	12,060,466	-	-	-	302,654,701
7. Останати средства	008	41,709,484	1,596,110	323,595	36,518	-	43,665,707
8. Активни временски разграничувања	009	354,991,898	-	-	-	-	354,991,898
II. Вкупно обврски	010	1,357,340,524	562,337,675	-	-	-	1,919,678,199
1. Капитал и резерви	011	166,347,842	311,717,950	-	-	-	478,065,792
2. Субординирани обврски	012	-	65,356,696	-	-	-	65,356,696
3. Бруто технички резерви	013	1,118,868,748	56,183,162	-	-	-	1,175,051,910
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	6,024,302	-	-	-	-	6,024,302
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,757,706	-	-	-	-	1,757,706
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	64,341,926	129,079,867	-	-	-	193,421,793
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	13,693,712	14,053,825	323,595	36,518	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Позитивен износ подолу означува зголемување на добивката која што се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на странските валути за 1%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2025		Година што завршува на 31 декември 2024	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
ЕУР	43,311	(43,311)	(140,538)	140,538
УСД	265	-	3,236	(3,236)
ЦХФ	-	-	365	(365)

34.5 Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	32,549,580	26,477,970
Побарувања за премии	277,510,467	259,897,450
Други побарувања	47,487,520	44,588,321
Пари и парични еквиваленти	16,017	29,585
	<u>357,563,584</u>	<u>330,993,326</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Вложувања кои се чуваат до доспевање	419,996,718	381,970,681
Долгорочни депозити	750,358,790	612,941,740
	<u>1,170,355,508</u>	<u>994,912,421</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	39,479,797	34,406,324
	<u>39,479,797</u>	<u>34,406,324</u>
	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,360,312,071</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	219,027,462	201,203,801
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Субординиран долг	66,677,790	65,356,696
	<u>285,705,252</u>	<u>266,560,497</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.5 Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2%, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 би била повисока, односно пониска, за 789.596 денари (2024: 688.126 денари).

34.6 Управување со ликвидносниот ризик

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2025 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1									
I. Вкупно средства	001	1,394,728,738	547,208,825	113,892,744	170,592,446	6,533,695	-	80,811,336	2,313,767,784
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	9,760,892	-	-	-	9,760,892
2. Вложувања	003	487,167,304	511,905,645	96,099,641	154,320,008	6,169,381	-	80,811,336	1,336,473,315
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	85,733,473	21,056,336	7,901,365	6,511,546	364,314	-	-	121,567,034
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	46,999	-	-	-	-	-	-	46,999
6. Побарувања	007	324,987,703	-	-	-	-	-	-	324,987,703
7. Останати средства	008	51,994,362	14,246,844	9,891,738	-	-	-	-	76,132,944
8. Активни временски разграничувања	009	444,798,897	-	-	-	-	-	-	444,798,897
II. Вкупно обврски	010	1,522,514,446	188,775,879	74,810,557	334,106,839	4,823,672	1,526,574	187,209,817	2,313,767,784
1. Капитал и резерви	011	139,391,688	-	-	284,811,176	-	-	184,002,981	608,205,845
2. Субординирани обврски	012	66,677,790	-	-	-	-	-	-	66,677,790
3. Бруто технички резерви	013	1,129,214,235	174,326,125	64,735,410	48,435,029	3,145,888	-	-	1,419,856,687
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	-	202,910	183,409	860,634	1,677,784	1,526,574	3,206,836	7,658,147
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	11,699,046	-	-	-	-	-	-	11,699,046
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	175,531,687	14,246,844	9,891,738	-	-	-	-	199,670,269
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	(127,785,708)	358,432,946	39,082,187	(163,514,393)	1,710,023	(1,526,574)	(106,398,481)	-

сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2024 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	1,204,278,415	337,083,011	118,385,718	168,556,213	16,435,017	261,685	74,678,140	1,919,678,199
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	7,388,575	-	-	-	7,388,575
2. Вложувања	003	449,877,106	324,191,728	105,329,282	158,525,199	15,811,889	-	74,678,140	1,128,413,344
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	60,487,731	12,891,283	3,826,638	2,642,439	623,128	261,685	-	80,732,904
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	1,831,070	-	-	-	-	-	-	1,831,070
6. Побарувања	007	302,654,701	-	-	-	-	-	-	302,654,701
7. Останати средства	008	34,435,909	-	9,229,798	-	-	-	-	43,665,707
8. Активни временски разграничувања	009	354,991,898	-	-	-	-	-	-	354,991,898
II. Вкупно обврски	010	1,111,442,815	231,337,040	62,655,848	304,656,601	11,145,347	5,237,470	186,577,327	1,913,052,447
1. Капитал и резерви	011	20,703,267	-	-	266,733,792	-	-	184,002,981	478,065,792
2. Субординирани обврски	012	-	65,356,696	-	-	-	-	-	65,356,696
3. Бруто технички резерви	013	895,458,978	165,891,740	62,574,508	37,406,321	9,662,540	4,057,823	-	1,175,051,910
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	101,071	88,604	81,340	516,488	1,482,807	1,179,647	2,574,346	6,024,302
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,757,706	-	-	-	-	-	-	1,757,706
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	193,421,793	-	-	-	-	-	-	193,421,793
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	92,835,600	105,745,971	55,729,870	136,100,388	5,289,670	4,975,785	111,899,187	6,625,752

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.7 Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025		31 декември 2024	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	32,549,580	32,549,580	26,477,970	26,477,970
Дадени депозити	750,358,790	750,358,790	612,941,740	612,941,740
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	419,996,718	419,996,718	381,970,681	381,970,681
Побарувања за премии	277,510,467	277,510,467	259,897,450	259,897,450
Други побарувања	47,487,520	47,487,520	44,588,321	44,588,321
Пари и парични еквиваленти	39,495,814	39,495,814	34,435,909	34,435,909
	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,360,312,071</u>	<u>1,360,312,071</u>
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи и други обврски	219,027,463	219,027,463	201,203,801	201,203,801
Субординиран долг	66,677,790	66,677,790	65,356,696	65,356,696
	<u>285,705,253</u>	<u>285,705,253</u>	<u>266,560,497</u>	<u>266,560,497</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции.

Кај краткорочните побарувања не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

Субординираниот долг е со фиксна каматна стапка од 1.8%, која е приближна со каматните стапки на истиот инструмент кај други финансиски институции на пазарот, односно е во рамки на пазарната цена. Поради тоа неговата објективна вредност се прикажува како еднаква на неговата сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Финансиски средства		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	32,549,580	26,477,970
Дадени депозити	750,358,790	612,941,740
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	419,996,718	381,970,681
Побарувања за премии	277,510,467	259,897,450
Други побарувања	47,487,520	44,588,321
Пари и парични еквиваленти	39,495,814	34,435,909
	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,360,312,071</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2025 и 2024 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 20.73% (2024: 22.38%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 47.8% (2024: 45.06%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2024 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Раководството е убедено во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2025 година е како што следи:

	31 декември 2025		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	122,182,890	-	122,182,890
Доспеани, но не оштетени побарувања	94,507,052	-	94,507,052
Доспеани и оштетени побарувања	<u>173,209,329</u>	<u>(112,388,804)</u>	<u>60,820,525</u>
	<u>389,899,271</u>	<u>(112,388,804)</u>	<u>277,510,467</u>

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2024 година е како што следи:

	31 декември 2024		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	106,848,600	-	106,848,600
Доспеани, но не оштетени побарувања	77,278,275	-	77,278,275
Доспеани и оштетени побарувања	<u>202,394,541</u>	<u>(126,623,966)</u>	<u>75,770,575</u>
	<u>386,521,416</u>	<u>(126,623,966)</u>	<u>259,897,450</u>

Останатите финансиски средства прикажани во табелата за максимална изложеност на кредитен ризик се недоспеани или доспеани но неоштетени како што е прикажано во табелата подолу.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од осигуреници

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници согласно нивната нето сметководствена вредност на денот на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
до 30 дена	94,507,052	77,278,275
31-60 дена	37,041,623	35,358,787
61-120 дена	23,057,271	23,447,184
121-270 дена	16,712,676	9,422,851
271-365 дена	11,670,134	7,541,753
над 365 дена	<u>84,727,625</u>	<u>-</u>
	<u>267,716,381</u>	<u>153,048,850</u>

35. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

	Република Македонија	Остатокот од Европа	Вкупно
2025			
Приходи од бруто премија од осигурување	1,869,022,152	-	1,869,022,152
Приходи од вложувања	26,657,281	-	26,657,281
Не-тековни средства	52,277,319	-	52,277,319
Приходи од провизија од реосигурување	-	50,694,619	50,694,619
2024			
Приходи од бруто премија од осигурување	1,499,856,443	-	1,499,856,443
Приходи од вложувања	26,837,375	-	26,837,375
Не-тековни средства	52,937,819	-	52,937,819
Приходи од провизија од реосигурување	-	20,526,200	20,526,200

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

36. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната загуба по акција на 31 декември 2025 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 139,391,688 денари (2024: добивка од 20,703,267 денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2025 година од 1,881 (2024: 1,881), пресметано како што следува:

	Година што завршува на	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Добивка расположива на имателите на обични акции		
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>139,391,688</u>	<u>20,703,267</u>
Пондериран просечен број на обични акции <i>Број на акции</i>		
Издадени акции на 1 јануари	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Основна/разводенета (загуба)/добивка по акција	<u>74,105</u>	<u>11,007</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал и СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП групацијата, како и Управниот одбор и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Побарувања:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	1.797.965	1,957,941
Uniqa Bulgaria	-	-
Uniqa Romania	12.347	12,307
UNIQA Austria	134.384	134,384
СИГАЛ Лажф АД Скопје	4.826	1,700
Uniqa IT Services GMBH	-	318,933
UNIQA Montenegro	71.282	-
Sigal Kosovo	120.875	683,366
	<u>2.141.679</u>	<u>3,108,631</u>
Обврски:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	66.677.790	65,573,343
UNIQA Austria	7.125.328	12,145,113
Uniqa Re AG	-	26,608,794
Uniqa Poland	475.667	124,087
Uniqa IT Services GMBH	-	-
Uniqa Re Lichtenstein AG	33.675.412	29,935,589
Uniqa Serbia	-	-
Uniqa Bulgaria	-	-
Uniqa Sashversicherung	-	-
СИГАЛ Лажф АД Скопје	525.324	528,753
	<u>108.479.521</u>	<u>134,915,679</u>
Приходи:		
Sigal Insurance sh.a, Albania	1.221.865	288,105
СИГАЛ Лажф АД Скопје	343.453	247,537
Uniqa Romania	40	7
Uniqa Re Lichtenstein AG	26.259.613	6,981,703
Uniqa Serbia	-	1,820,006
Uniqa Croatia	-	2,609,334
Uniqa Bulgaria	418.172	2,392,494
UNIQA Austria	47.174	417,995
Uniqa IT Services GMBH	-	458,882
Uniqa Montenegro	171.578	-
Sigal Kosovo	2.899.684	524,326
	<u>58.118.442</u>	<u>15,740,389</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение)

	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Трошоци:		
Sigal Insurance sh.a, Albania	15.038.164	2,568,941
UNIQA Austria	10.056.058	12,431,456
Uniqa Re AG	-	47,242,683
Uniqa IT Services GMBH	2.977.783	6,772,709
СИГАЛ Лайф АД Скопје	6.702.092	8,424,440
Uniqa Romania	257.686	-
Uniqa Serbia	2.229.122	1,728,121
Uniqa Croatia	1.585.125	1,921,099
Uniqa Bulgaria	407.940	3,064,255
Uniqa Montenegro	786.094	61,807
Uniqa Czech Republic	200.513	1,390,498
Uniqa Poland	1.116.231	1,159,042
Uniqa Hungary	30.183	1,557,478
Uniqa Bosnia and Herzegovina	24.170	-
Uniqa Re Lichtenstein AG	58.247.216	61,797,004
Uniqa Slovakia	55.720	-
Unika Sashversicherung	-	31,745
Sigal Uniqa Kosovo	2.182.580	5,873,266
	<u>101.896.677</u>	<u>156,024,544</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Краткорочни користи за клучниот менаџерски персонал	<u>9,093,656</u>	<u>8,615,911</u>
	<u>9,093,656</u>	<u>8,615,911</u>

38. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На 31 декември 2025 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 57.654.649 денари (2024: 56,457,072 денари). Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 232.727.582 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 58.181.620 денари (2024: 65,218,834 денари). За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резервации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2018 до 2024 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

39. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2025 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2025 година.

Годишен коефициент на штети ^[1]		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	39,9%	39,3%
здравствено	02	66,9%	66,6%
каска моторни возила	03	43,9%	43,6%
каска воздухоплови	05	0,0%	0,0%
каска пловни објекти	06	0,0%	0,0%
Карго	07	0,6%	с1,5%
имоти пожар	08	15,6%	7,8%
имоти останато	09	29,0%	37,2%
АО	10	48,0%	47,4%
одговорност воздухоплови	11	0,0%	0,0%
Одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	12,5%	23,4%
финансиски загуби	16	16,9%	29,6%
туристичка помош	18	28,9%	28,9%

Годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2024 година:

Годишен коефициент на штети ^[1]		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	54,9%	53,9%
Здравствено	02	53,1%	53,1%
каска моторни возила	03	73,4%	73,4%
каска пловни објекти	06	0,0%	0,0%
Карго	07	4,9%	2,6%
имоти пожар	08	90,5%	73,5%
имоти останато	09	22,9%	14,2%
АО	10	48,5%	47,0%
Одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	12,7%	16,0%
финансиски загуби	16	15,7%	8,4%
туристичка помош	18	17,4%	17,4%

^[1] Годишните коефициенти на штети на 31.12.2025 година се пресметани во согласност со одредбите од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

40. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

Промена на индиректен сопственик

По 31 декември 2025 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак други материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

41. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Странски валута на 31 декември 2025 и 2024 година, се следните:

	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
ЕУР	61.4950	61.4950
ЦХФ	66.1735	65.1775
УСД	52.3050	58.8807